



Инструкции за  
употреба

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**


# Содржина

<b>1 Краток преглед на уредот.....</b>	<b>3</b>
1.1 Испорачана опрема.....	3
1.2 Преглед на уредот и опремата.....	3
1.3 SmartDevice.....	4
1.4 Поле на примена на уредот.....	4
1.5 Сообразност.....	4
1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH..	5
1.7 EPREL-база на податоци.....	5
<b>2 Општи безбедносни инструкции.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Функционалност на екранот Touch.....</b>	<b>6</b>
3.1 Навигација и објаснување на симболите.....	6
3.2 Менија.....	7
3.3 Режим на мирување.....	7
<b>4 Пуштање во употреба.....</b>	<b>7</b>
4.1 Вклучување на уредот (прва употреба).....	7
4.2 Вклучување на функцијата IceMaker* .....	8
<b>5 Складирање.....</b>	<b>8</b>
5.1 Инструкции за складирање.....	8
5.2 Дел за ладење.....	8
5.3 EasyFresh .....	8
5.4 Дел за замрзнување.....	8
5.5 Времиња на складирање.....	9
<b>6 Заштеда на енергија.....</b>	<b>9</b>
<b>7 Ракување.....</b>	<b>10</b>
7.1 Елементи за контрола и прикажување.....	10
7.1.1 Приказ на Status.....	10
7.1.2 Симболи.....	10
7.2 Функции на уредот.....	10
7.2.1 Забелешки за функциите на уредот.....	10
Исклучување и вклучување на уредот.....	10
Исклучување и вклучување температурна зона .....	10
WLAN.....	11
Температура.....	12
Единица мерка за температура.....	12
SuperCool.....	13
PowerCool .....	13
SuperFrost.....	14
Стартување на циклусот на одмрзнување*....	14
PartyMode .....	14
HolidayMode.....	15
SabbathMode.....	16
E-Saver .....	16
IceMaker * .....	17
Довод на вода за IceMaker * .....	17



<b>MaxIce* .....</b>	<b>18</b>
TubeClean * .....	18
CleaningMode* .....	18
Осветленост на екранот.....	19
Аларм за врата.....	19
Забрана за внесување податоци.....	20
Информации за уредот.....	20
Софтвер.....	20
Потсетник.....	20
Демо-режим.....	21
Ресетирање до фабрички поставки.....	22
Известувања.....	22
Преглед на предупредувањата.....	22
Затворање на предупредувањата.....	22
Преглед на потсетниците.....	23
Затворање на потсетниците.....	23
<b>8 Опрема.....</b>	<b>24</b>
8.1 Полици на вратата.....	24
8.2 Полици.....	24
8.3 Делива полица* .....	25
8.4 VarioSafe * .....	25
8.5 Место за плоча за печење.....	28
8.6 Фиоки.....	28
8.7 Капак на EasyFresh-Safe.....	29
8.8 Регулирање на влажноста.....	29
8.9 Стаклени плочи.....	30
8.10 IceMaker* .....	30
8.11 VarioSpace.....	31
8.12 Држач за шишиња.....	31
8.13 Флексибилен разделник на фиоката за мраз*....	31
<b>9 Одржување.....</b>	<b>32</b>
Филтер со активен јаглен FreshAir.....	32
Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....	33
Одмрзнување на уредот.....	33
Чистење на уредот.....	33
<b>10 Помош за корисници.....</b>	<b>34</b>
10.1 Технички податоци.....	34
10.2 Бучава при работа.....	35
10.3 Техничка пречка.....	35
10.4 Корисничка служба.....	36
10.5 Табличка со податоци.....	37
<b>11 Отстранување од употреба.....</b>	<b>37</b>
<b>12 Фрлање.....</b>	<b>37</b>
12.1 Подготовка на уредот за фрлање.....	37
12.2 Соодветно фрлање на уредот.....	37

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	<b>Прочитајте го прирачникот</b> За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	<b>Дополнителни информации на интернет</b> Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци: 
	Фиг. Пример за приказ
	<b>Проверка на уредот</b> Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	<b>Разлики</b> Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со звездичка (*).
	<b>Инструкции и резултати од ракувањето</b> Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▶.
	<b>Видеа</b> На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Овој прирачник за употреба важи за:

IC(N)..	51..
IC(N)S..	51..
IKG 51Ve03	
IKGN 51Vc03	
IKGN 51Ve03	
IKGNS 51Vd03	
IKGS 51Vd02	
IKGS 51Ve03	

## Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.\*

## 1 Краток преглед на уредот


### 1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошюра

### 1.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 1 Пример за приказ

#### Опсег на температура

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| (A) Дел за ладење | (C) Дел за замрзнување |
| (B) EasyFresh     |                        |
| (D) Најладна зона |                        |

#### Опрема

- |                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| (1) Контролни елементи                              | (9) Отвор за празнење     |
| (2) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (10) EasyFresh-Safe       |
| (3) Делива полица*                                  | (11) Фиока за замрзнување |
| (4) Полица                                          | (12) IceMaker*            |
| (5) VarioSafe*                                      | (13) VarioSpace           |
| (6) Резервоар за водалцеMaker*                      | (14) Табличка со податоци |

# Краток преглед на уредот

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| (7) Место за плоча за печење | (15) Полици на вратата |
| (8) Капак на EasyFresh-Safe  | (16) Држач за шишиња   |

## Забелешка

► Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник со замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред што Уредот е подготвен за употреба е подготвен со опцијата SmartDeviceBox. Морате за опцијата прво да ја купите и инсталирате SmartDevice: опцијата SmartDeviceBox. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Купете опцијата SmartDeviceBox во продавницата Liebherr-Hausgeräte:

Преземање апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

## Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

Не можете да ја користите функцијата SmartDeviceBox.

## 1.4 Поле на примена на уредот

### Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Сите други типови употреба не се дозволени.

### Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

### Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

## Забелешка

► За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

## 1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

## 2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

### Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3-8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.

- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.
- Користете го уредот само кога е вграден.

### Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
  - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
  - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
  - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
  - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.

- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

### Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

### Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

# Функционалност на еcranот Touch

## Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

## Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

## Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

## Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

## Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.

Забелешка

означува корисни забелешки и совети.

## 3 Функционалност на еcranот Touch

Уредот можете да го користите преку еcranот Touch. Со еcranот Touch(понатаму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир. Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

### 3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со еcranот. Следната табела ги објаснува симболите.

Симбол	Опис
	Притиснете ја стрелката за напред: Еден чекор понатаму во менито.
	Притиснете ја стрелката за назад: Еден чекор назад во менито.
	Притиснете ја стрелката повеќепати едноподруго: Оди до посакуваната функција во менито.
	Притиснете го симболот за потврда: Активирање/деактивирање на функцијата. Отворете го подменито.
	Притиснете го симболот за потврда со симболот за назад: Враќа едно ниво од менито назад.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Отворете го симболот „Мени за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)

Симбол	Опис
	<p><b>Отворете го симболот „Напредно мени“:</b> Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени )</p>
Нема дејство во рок од 10 секунди	Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.
Отворање и повторно затворање на вратата	Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, екранот се враќа директно на приказот за статус.


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.

## 3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија.

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
Мени за поставки	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)
Напредно мени	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот <b>151</b> . (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени )

### 3.2.1 Отворање на менито за поставки




Фиг. 2 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

### 3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3



Фиг. 4 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

## 3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

### 3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- Притиснете ги посакуваните копчиња за навигација.
- Режимот на мирување е завршен.

## 4 Пуштање во употреба


### 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите реклами материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на екранот Touch е позната. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch)

#### Вклучете го уредот преку екранот Touch:

- Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 5 Пример за приказ

- Се појавува приказот за статус.

# Складирање

- Уредот лади на фабрички поставената температура.
- Уредот стартира во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартира во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

## Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker\*) \*
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 1.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

## Забелешка

Произведувачот препорачува:

- Поставување прехранбени производи: почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

## Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker\*

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- Исчистете ги IceMaker и резервоарот за вода. (погледни 9.4.4 Чистење на IceMaker\*) \*
- Наполнете го резервоарот за вода. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода\*) \*

# 5 Складирање

## 5.1 Инструкции за складирање



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

## Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.\*
- Во делот за замрзување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувайте ги течностите во затворени садови.

- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувайте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

## Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

## 5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)

### 5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- Горен дел и врата: Чувайте патер, сирење, конзерви и тузи.
- Најладна температурна зона: Чувайте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења, месо и сувомесни производи.
- Најдолна полица: Чувайте свежо месо или свежа риба.

## 5.3 EasyFresh



EasyFresh е соодветна за непакувани прехранбени производи, како овошје и зеленчук.

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот. (погледни 8.8 Регулирање на влажноста)

### 5.3.1 Подредување на прехранбените производи

- Чувайте непакувани овошје и зеленчук.  
Ако влажноста на воздухот е превисока:  
► Регулирање на влажноста на воздухот. (погледни 8.8 Регулирање на влажноста)

## 5.4 Дел за замрзување

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климатата е соодветна за чување замрзнатата храна и производи повеќе месеци, за подготвка на коцки мраз или за замрзување свежи прехранбени производи.

### 5.4.1 Замрзување прехранбени производи

#### Количина за замрзување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

**Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost**

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

Уреди без NoFrost:<sup>\*</sup>

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 1 kg.\*

Уреди со NoFrost:<sup>\*</sup>

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.\*

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

Количина за замрзнување	Интервал за активирање на функцијата SuperFrost
помала количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи.
максимална количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи.

**Подредување на прехранбените производи****ВНИМАТЕЛНО**

Опасност од повреда поради скршено стакло!

Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираните пијалаци.

- Не замрзнувајте шишиња и лименки со пијалаци!

Количина за замрзнување	Подредување на прехранбените производи
помала количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки.  По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот.
максимална количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки.  По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот.

**5.4.2 Одморзнување прехранбени производи****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одморзнатите производи.
- Преработете ги одморзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одморзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова пекча
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура

- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

**5.5 Времиња на складирање**

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

**5.5.1 Дел за ладење**

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

**5.5.2 Дел за замрзнување**

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи

Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци


**6 Заштеда на енергија**

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривайте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот). При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Чувайте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувайте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одморзнете ја замрзнатата храна во просторот за ладење.
- Ако во уредот има дебел слој мраз: Одморзнете го уредот.\*
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

## 7 Ракување

### 7.1 Елементи за контрола и прикажување

#### 7.1.1 Приказ на Status



Фиг. 6

(1) Приказ на температурата за делот за ладење

(2) Приказ на температурата на делот за замрзнување

Приказот Status ја прикажува поставената температура и е приказ за излез. Оттаму се оди до функциите и поставките.

#### 7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	<b>Standby</b> Уредот или температурната зона се исклучени.
	<b>Број што пулсира</b> Уредот работи. Температурата пулсира додека се постигне поставената вредност.
	<b>Симбол што пулсира</b> Уредот работи. Поставките се извршени.
	<b>Лентата се поставува</b> Функцијата се активира.

## 7.2 Функции на уредот

### 7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на еcranот. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch)
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



#### Исклучување и вклучување на уредот


Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

#### Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Упатствата за ракување (погледни 11 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 7




Фиг. 8

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Симболот за мирување се појавува на еcranот.
- Еcranот станува црн.

#### Вклучување на уредот

Ако еcranот се наоѓа во режим на мирување:

- Притиснете ги посакуваните копчиња за навигација.



Фиг. 9 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
  - Исклучување на демо-режимот (погледни Исклучување на демо-режимот)
  - Уредот е вклучен.
  - Претходните поставки се вратени.
  - Уредот лади до поставената температура.



#### Исклучување и вклучување температурна зона

Можете да исклучувате поединечни температурни зони во уредот.


Употреба:

- Чистење
- Одмрзнување

#### Исклучување на делот за ладење

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Делот за ладење и испразнет.



Фиг. 10 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за ладење е исклучен.

#### Вклучување на делот за ладење



Фиг. 11 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за ладење е вклучен.
- ▷ Уредот лади до последната поставена температура.

## WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, потребна ви е опцијата SmartDeviceBox.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 1.3 SmartDevice)

#### Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

Не можете да ја користите функцијата SmartDeviceBox.


#### Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Опцијата SmartDeviceBox е купена и поставена. (погледни 1.3 SmartDevice)
- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).
- Регистирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 12




Фиг. 13

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е воспоставена.

#### Прекинување WLAN-врска



Фиг. 14




Фиг. 15

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е прекината.

#### Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 16




# Ракување


Фиг. 17

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирани до фабрички поставки.

## Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 18



Фиг. 19

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

## 5 °C Температура


Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Температурна зона	Фабрички поставена температура	Препорачани поставки
5 °C Дел за ладење	5 °C	4 °C
-18 °C Дел за замрзнување	-18 °C	-18 °C


## Поставување температура во делот за ладење



Фиг. 20 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Температурата е поставена.

## Поставување температура во делот за замрзнување




Фиг. 21 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Температурата е поставена.


## Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхайтови како температурна единица.

## Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 22



Фиг. 23 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхajтов.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Температурната единица е поставена.

## SuperCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


### Активирање на функцијата SuperCool

Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбени производи.



Фиг. 24




Фиг. 25


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата SuperCool е активирана.

### Деактивирање на функцијата SuperCool

Функцијата SuperCool се исклучува автоматски после 18 часа. Можете да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:



Фиг. 26



Фиг. 27

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ SuperCool е исклучена.
- ▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- ▷ Уредот лади на претходно поставената температура.



## PowerCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате PowerCool. PowerCool овозможува оптимална температура за ладење на прехранбените производи.

Функцијата се однесува на делот за ладење.

Употреба:


- при повисока собна температура (од околу 35 °C)
- при поголема влажност на воздухот, на пр., во летните денови
- при складирање влажни производи за да се спречи кондензација во внатрешниот простор

### Забелешка


Вентилаторот може да работи и кога функцијата е деактивирана. Со тоа се овозможува оптимална распределба на температурата во уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

### Активирање на функцијата PowerCool



Фиг. 28



Фиг. 29


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата PowerCool е активирана.

### Деактивирање на функцијата PowerCool




Фиг. 30

# Ракување



Фиг. 31

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PowerCool е исклучена.



Фиг. 35

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SuperFrost е исклучена.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Уредот лади на претходно поставената температура.

## \* \* SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува мокноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:


- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи.  
Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачува поголема мокност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема мокност. Притоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


### Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)



Фиг. 32




Фиг. 33

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SuperFrost е активирана.

### Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:



Фиг. 34




## Стартување на циклусот на одмрзнување\*


Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Оваа функција важи за уредите со NoFrost.\*

### Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 36




Фиг. 37

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

### Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:



Фиг. 38

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



## PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool

- SuperFrost
- IceMaker (погледни IceMaker \*) и MaxIce (погледни MaxIce\*) \*


Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуките што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


#### Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:\*

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker\*)



Фиг. 39




Фиг. 40


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

#### Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 41



Фиг. 42

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



#### HolidayMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате HolidayMode. Ако ја активирате функцијата HolidayMode, делот за ладење се поставува на 15 °C. Со тоа заштедувате енергија при подолго отсуство и спречувате да се создадат непријатни мириси и мувла.

Состојба на уредот при активен HolidayMode

Делот за ладење лади на 15 °C.

EasyFresh лади на 15 °C.

Во делот за замрзнување се задржува поставената температура.


PartyMode е исклучена.

SuperCool е исклучена.


PowerCool е исклучена.

#### Активирање на функцијата HolidayMode

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Испразнете го EasyFresh целосно.




Фиг. 43




Фиг. 44

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HolidayMode е активирана.
- Приказот на температура го прикажува симболот HolidayMode.

#### Деактивирање на функцијата HolidayMode



Фиг. 45



Фиг. 46

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HolidayMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.

# Ракување



## SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен <b>функцијата за деактивирање на SabbathMode</b> се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
IceMaker не работи.*
Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.
Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

### Состојба на уредот

#### Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

#### Активирање на функцијата SabbathMode




#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!


Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Откако ќе снема струја:

- ▶ Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 47




Фиг. 48

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата SabbathMode е активирана.
- ▷ Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

#### Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 49

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ SabbathMode е исклучена.




## E-Saver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


Температурна зона	Препорачани поставки (погледни Поставување температура во делот за ладење)	Температура при активна функција E-Saver
5 °C Дел за ладење	4 °C	7 °C
-18 °C Дел за замрзнување	-18 °C	-16 °C

#### Температури

#### Активирање на функцијата E-Saver



Фиг. 50




Фиг. 51

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Режимот за заштеда на енергија е активиран.

## Деактивирање на функцијата E-Saver



Фиг. 52



Фиг. 53

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.



## IceMaker \*

Со оваа функција го активирате или деактивирате производството на коцки мраз.

Дополнителни информации за количината на коцките мраз:	(погледни 10.1 Технички податоци)
Дополнителни информации за зголемување на количината на коцките мраз:	(погледни MaxIce*)
Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker:	(погледни Довод на вода за IceMaker *)
Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker:	(погледни TubeClean *)

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


## Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 8.10 IceMaker\*)
- Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода\*) \*



Фиг. 54



Фиг. 55

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

▷ IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


## Деактивирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:\*

- Резервоарот за вода е испразнет. (погледни 8.10 IceMaker\*)



Фиг. 56



Фиг. 57

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

▷ IceMaker е исклучена.  
▷ Производството на коцки мраз е завршено.  
▷ IceMaker се исклучува автоматски.



## Довод на вода за IceMaker \*

Со оваа функција се поставува доводот на вода за IceMaker. Доводот на вода за IceMaker ја регулира количината на вода. Можете да го измените доводот на вода за IceMaker, ако доводот на вода не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода за IceMaker е поставен фабрички на вредноста 5. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


## Поставување на доводот на вода за IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker\*)
- Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker \*)



Фиг. 58



Фиг. 59 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

# Ракување

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Доводот на вода за IceMaker е поставен.



## MaxIce\*

Со оваа функција се зголемува количината на коцките мраз на IceMaker.


Дополнителни информации (погледни 10.1 Технички податоци)
-----------------------------------------------------------

### Активирање на функцијата MaxIce


Ако ја активирате функцијата MaxIce, а претходно не сте ја активирале функцијата IceMaker (погледни IceMaker\*) , со MaxIce ја активирате и функцијата IceMaker автоматски.

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 8.10 IceMaker\*)
- Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода\*) \*



Фиг. 60



Фиг. 61


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ MaxIce е активиран.
- ▷ Ако претходно не сте ја активирале функцијата IceMaker: IceMaker е активиран.

### Деактивирање на функцијата MaxIce

Ако ја деактивирате функцијата MaxIce, функцијата IceMaker останува активирана.



Фиг. 62



Фиг. 63

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ MaxIce е исклучена.



## TubeClean \*

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.

### Активирање на функцијата TubeClean


Проверете дали се исполнети следните услови:

- Чистењето на IceMaker е подготвено. (погледни 9.4.4 Чистење на IceMaker\*)
- Подготвен е празен сад со зафатница од 1,5 l и со максимална висина од 10 см .

- ▶ Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 64




Фиг. 65

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата TubeClean е активирана.
- ▷ Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.
- ▷ Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

### Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:



Фиг. 66

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- ▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим.



## CleaningMode\*

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 9.4 Чистење на уредот)

Состојба на уредот при активен CleaningMode


Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Состојба на уредот при активен CleaningMode
Делот за ладење е исклучен.
Внатрешното осветлување е активирано.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат. Не се испушта звучен сигнал.
Состојба на уредот

#### Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 67




Фиг. 68

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата CleaningMode е активирана.
- ▷ Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

#### Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 69

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ CleaningMode е исклучена.
- ▷ Уредот лади на претходно поставената температура.




#### Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандартни поставки)

#### Поставување на осветленоста



Фиг. 70



Фиг. 71 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Осветленоста е поставена.



#### Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

#### Поставување на алармот за врата




Фиг. 72



Фиг. 73 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Алармот за врата е поставен.

#### Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 75

# Ракување



Фиг. 76

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.



## Забрана за внесување податоци

Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

## Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избираате или изменувате други функции.



Фиг. 77




Фиг. 78

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

## Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 79



Фиг. 80

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.

## Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервискиот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на еcranot Touch)

## Приказ на информациите за уредот



Фиг. 81



Фиг. 82

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На еcranот се прикажуваат информациите за уредот.



## Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

## Приказ на софтверската верзија



Фиг. 83



Фиг. 84

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На еcranот се прикажува верзијата на софтверот.



## Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.


Ако е активирана функција, се појавуваат следните потсетници:

- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

## Вклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 85




Фиг. 86

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за потсетување е активирана.

#### Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 87



Фиг. 88

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за потсетување е деактивирана.

### Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

#### Вклучување на демо-режимот




Фиг. 89




Фиг. 90

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е вклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▷ Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▷ На еcranот за статус се појавува "DEMO".

#### Исклучување на демо-режимот



Фиг. 91



# Ракување

Фиг. 92

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е исклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




## Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

### Извршување на ресетирањето



Фиг. 93



Фиг. 94

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е ресетиран.
- Уредот е исклучен.
- Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

## 7.3 Известувања

Постојат две категории известувања:

Категорија	Значење
Предупредување	Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Потсетување	Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.

### 7.3.1 Преглед на предупредувањата

Однесување на уредот при предупредувања:

- Предупредувањето се појавува на еcranот.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
Аларм за врата	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Извршување на чекорите (погледни Аларм за врата).
Аларм кога ќе снема струја	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја.	Извршување на чекорите (погледни Аларм за температура).
Аларм температура	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.	Извршување на чекорите (погледни Аларм за температура).
Грешка	Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.	Извршување на чекорите (погледни Грешка).

### 7.3.2 Затворање на предупредувањата

#### Аларм за врата




Фиг. 95 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
  - или-
  - Затворете ја вратата.
- Еcranот се враќа на приказот за статус.  
Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

#### Аларм кога ќе снема струја

Ако заврши прекинот на струја, уредот лади на претходно поставената потребна температура.



Фиг. 96 Пример за приказ


- Притиснете го симболот за потврда.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.

- ▷ Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
- Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
  - ▶ Проверете ги прехранбените производи.
  - ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▷ Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

#### Аларм за температура

Причина за температурната разлика може да биде:


- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
- При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- Подолго време нема струја.
- Уредот е неисправен.
- ▶ Отстранување на причината.
- ▷ Уредот лади на претходно поставената потребна температура.



Фиг. 97 Пример за приказ

- ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▷ Се прикажува највисоката температура на уредот.
- ▷ Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
- Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
  - ▶ Проверете ги прехранбените производи.
  - ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▷ Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

#### Грешка



Фиг. 98 Пример за приказ

- ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▷ Се прикажува кодот за грешка.
- ▶ Запишете го кодот за грешка.
- ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▷ Екранот се враќа на приказот за статус.
- ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

### 7.3.3 Преглед на потсетниците

Однесување на уредот при потсетници:


- Потсетникот се појавува на екранот.

- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
* <b>IceMaker</b> Полнење на резервоарот за вода*	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но нема доволно вода во резервоарот.*	Извршување на чекорите (погледни Полнење на резервоарот за вода*).
* <b>IceMaker</b> Вметнете фиоката IceMaker*	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но фиоката IceMaker е отворена.*	Извршување на чекорите (погледни Вметнете ја фиоката IceMaker*).
* <b>FreshAir</b> Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir	Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот со активен јаглен.	Извршување на чекорите (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir).


#### 7.3.4 Затворање на потсетниците

##### Полнење на резервоарот за вода\*



Фиг. 99 Пример за приказ

- ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▶ Наполнете го резервоарот за вода.
- или-
- ▶ Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker \*)
- ▷ Ако е наполнет резервоарот за вода и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.



Фиг. 100


Ако сте го наполните резервоарот за вода, а потсетникот и понатаму се прикажува:

- ▶ Проверете дали пливката Фиг. 100 (1) е заглавена.
- Ако пливката е заглавена:
- ▶ Испразнете го резервоарот за вода.

# Опрема

- ▶ Придвижете ја пливката со тенок предмет, на пр. со памучно стапче.  
Ако сте ја провериле пливката, а потсетникот и понатаму се прикажува:
  - ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

## Вметнете ја фиоката IceMaker\*



Фиг. 101 Пример за приказ

- ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- или-
- ▶ Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker \*)
- ▷ Ако фиоката IceMaker е турната и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

## Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот со активен јаглен FreshAir на секои 6 месеци.

### Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Фиг. 102 Пример за приказ

- ▶ Притиснете го симболот за потврда.
- ▶ Заменете го филтерот со активен јаглен. (погледни 9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir)
- ▷ Филтерот со активен јаглен гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.
- ▷ Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.
- Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивирате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

# 8 Опрема

## 8.1 Полици на вратата

### 8.1.1 Преместување / отстранување на полиците на вратата




Фиг. 103

- ▶ Турнете ја полицата нагоре.

- ▶ Повлечете нанапред.
- ▶ Повторно поставете ја во спротивен редослед.

### 8.1.2 Расклопување на полиците на вратата

Полиците на вратите може да се расклопат за чистење.




Фиг. 104

- ▶ Расклопете ги полиците на вратата.

## 8.2 Полици

### 8.2.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 105

- ▶ Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
- ▷ Страницна вдлабнатина на позицијата на потпората.
- ▶ Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.


-или-



Фиг. 106

- ▶ Целосно отстранување на полицата: Извлечете ја нанапред.
- ▶ Полесно отстранување: Поставете ја полицата накосо.
- ▶ Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- ▷ Штопните за извлекување се насочени надолу.
- ▷ Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

Полицата над фиоките EasyFresh може да се отстрани.



Фиг. 107

Извадете ја полицата:

Ако е изведен резервоарот за вода IceMaker- (погледни 8.10 IceMaker\*):\*

- ▶ Кренете ја полицата напред и назад.\*
- ▶ Кренете ја полицата напред и назад.\*
- ▶ Извадете ја нанапред.


Наставајте производи на капакот од фиоката!

Вметнување на полицата:

- ▶ Поставете ја полицата накосо навалена наназад и надолу.
- ▷ Штопните за извлекување се насочени надолу.
- ▶ Вметнете и поставете ја полицата.

## 8.2.2 Расклопување на полиците

Полиците може да се расклопат за чистење.




Фиг. 108

- ▶ Расклопете ја полицата.

## 8.3 Делива полица\*


### 8.3.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 109

- ▶ Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.



Фиг. 110

Преместување по висина:


- ▶ Извлечете ја стаклената плоча нанапред Фиг. 110 (1).
- ▶ Извлечете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.
- ▶ Турнете ги стаклените плочи едноподруго.
- ▷ Рамен граничник напред, директно зад шините.
- ▷ Висок граничник назад.

**Користете ги двете полици:**

- ▶ Повлечете ја долната стаклена плоча со рака нанапред.
- ▷ Стаклената плоча Фиг. 110 (1) е поставена напред со лајсна.
- ▷ Штопните Фиг. 110 (3) се насочени надолу.

## 8.4 VarioSafe \*


VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.



Фиг. 111


- (1) Фиока VarioSafe
- (2) Страннични сидови со процепи за фиоки VarioSafe
- (3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид
- (4) Одбојна рамка

### 8.4.1 Поставување на VarioSafe




Фиг. 112

- ▶ Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење накосо Фиг. 112 (1), додека странничните вдлабнатини Фиг. 112 (2) на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.



Фиг. 113

- Поставете ја VarioSafe право. Фиг. 113 (1)
- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. Фиг. 113 (2)




Фиг. 114

- Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- Спуштете ја VarioSafe.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поставен.


## 8.4.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.




Фиг. 115

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 116

- Влечете ја VarioSafe нанапред, додека странничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 116 (1)
- Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. Фиг. 116 (2)




Фиг. 117

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поместена по висина.


## 8.4.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.



Фиг. 118

- Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.




Фиг. 119

- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро *Фиг. 119 (1)* или *Фиг. 119 (2)*.
- Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


#### 8.4.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.




Фиг. 120

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 121

- Влечете ја VarioSafe нанапред *Фиг. 121 (1)*, додека странничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. *Фиг. 121 (2)*




Фиг. 122

- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо. *Фиг. 122 (1)*
- Извадете ја VarioSafe нанапред. *Фиг. 122 (2)*
- VarioSafe е извадена.

#### 8.4.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.



Фиг. 123


- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.4.4 Вадење на VarioSafe )

# Опрема

- Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

## 8.5 Место за плоча за печење

Над фиоките има место за плоча за печење *Фиг. 1 (7)*.



Фиг. 124

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Треба да се внимава на максималните димензии за плоча за печење (погледни 10.1 Технички податоци).
- Плочата за печење е оладена на собна температура.
- Најдолната полица на вратата е поставена најмалку една позиција погоре.

Ако вратата е отворена 90°:

- Плочата за печење поставете ја на најдолната странична позиција.

## 8.6 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Кај уреди со NoFrost:\*

### Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.\*

- Оставете ја најдолната фиока во уредот!\*
- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!\*

Кај уреди без NoFrost:\*

### Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.\*


- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!\*

### 8.6.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


### Отстранување на фиоката



Фиг. 125

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

### Поставување на фиоката




Фиг. 126

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

### 8.6.2 Фиока на лизгачки шини


#### Отстранување на фиоката



Фиг. 127

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

#### Поставување на фиоката



Фиг. 128

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


### 8.6.3 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (тескокопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

#### Целосно извлекување\*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


### Отстранување на фиоката



Фиг. 129

- ▶ Извлечете ја фиоката докрај.
- ▶ Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. *Фиг. 129 (1)*
- ▶ Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. *Фиг. 129 (2)*
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 129 (3)*
- ▶ Вметнете ги шините.

### Поставување на фиоката




Фиг. 130

- ▶ Вметнете ги шините.
- ▶ Поставете ја фиоката на шините.
- ▶ Турнете ја фиоката наназад.
- ▶ Фиоката се слуша како се вметнува.


### Делумно извлекување на делот за ладење\*

#### Отстранување на фиоката



Фиг. 131

- ▶ Извлечете ја фиоката до половина. *Фиг. 131 (1)*
- ▶ Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. *Фиг. 131 (2)*
- ▶ Вметнете ја левата шина околу 2 см. *Фиг. 131 (3)*
- ▶ Вметнете ја десната шина околу 2 см. *Фиг. 131 (4)*
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 131 (5)*




Фиг. 132

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:

- ▶ Вметнете ги шините целосно.

### Поставување на фиоката




Фиг. 133

- ▶ Вметнете ги шините.
- ▶ Поставете ја фиоката на шините.
- ▶ Турнете ја фиоката наназад.

## 8.7 Капак на EasyFresh-Safe

Капакот на фиоката може да се извади за чистење.


### 8.7.1 Отстранување на капакот на фиоката



Фиг. 134

- Ако фиоките се отстранети:
- ▶ Повлечете го капакот нанапред до отворот во деловите за држење *Фиг. 134 (1)*.
  - ▶ Покренете одоздола на задната страна и отстранете нагоре *Фиг. 134 (2)*.

### 8.7.2 Поставување на капакот на фиоката




Фиг. 135

- Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:
- ▶ Ставете решетки за капаци преку отворот на задниот држач *Фиг. 135 (1)* и притиснете напред во *Фиг. 135 (2)* држачот.
  - ▶ Дovedете го капакот во посакувана позиција (погледни 8.8 Регулирање на влажноста).

## 8.8 Регулирање на влажноста

Влажноста во фиоката можете сами да ја поставите со пристапување на капакот.

Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.



Фиг. 136

#### Ниска влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Извлечете го капакот нанапред.
- Ако фиоката е затворена: Простор меѓу капакот и фиоката.
- Влажноста на воздухот во садот се намалува.

#### Висока влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Турнете го капакот напазад.
- Ако фиоката е затворена: Капакот цврсто ја затвора фиоката.
- Влажноста на воздухот во садот се зголемува.  
Ако во фиоката има премногу влага:
  - Изберете ја опцијата „Пониска влажност на воздухот“.
  - или-
  - Отстранете ја влагата со крпа.

## 8.9 Стаклени плочи

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.


Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.

### 8.9.1 Вадење / поставување на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.6 Фиоки)


#### Отстранување на стаклената плоча



Фиг. 137 Пример за приказ на стаклената плоча

- Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел. **Фиг. 137 (1)**
- Извадете ја стаклената плоча нанапред. **Фиг. 137 (2)**

#### Поставување на стаклената плоча



Фиг. 138 Пример за приказ на стаклената плоча

- Поставете ја стаклената плоча накосо зад штопните. (погледни Fig. 138)
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

## 8.10 IceMaker\*

IceMaker создава коцки мраз со резервоарот за вода во делот за ладење. Резервоарот за вода може да се користи за подготвка на ладна вода за пиење.\*

IceMaker служи исклучива за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен (погледни 9 Одржување).
- Резервоарот за вода е исчистен (погледни 9 Одржување).\*
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

### 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода\*



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нечиста вода!

Контаминација.

- Наполнете го резервоарот само со вода за пиење.
- Ако не го користите IceMaker: Испразнете го резервоарот за вода. (погледни 9.4.4 Чистење на IceMaker\*)

#### ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шеќер!

Оштетување на IceMaker.

- Наполнете исклучиво со ладна вода за пиење.

#### Забелешка

Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на вкусот на водата за пиење за одлично направени коцки мраз.


Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- Наполнете го резервоарот за вода само со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.

IceMaker се напојува со вода преку резервоарот (погледни 1 Краток преглед на уредот).

Ако резервоарот за вода е празен, на екранот се појавува

известување Water Refill (погледни 7.3 Известувања).



Фиг. 139

- ▶ Извлечете го резервоарот за вода нанапред.
- ▶ Извадете го капакот.
- ▶ Наполнете вода за пиење.
- ▶ Поставете го капакот.
- ▶ Поставете го резервоарот за вода во држачот и туркајте до крај.

### 8.10.2 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.

Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- ▶ Активирајте ја функцијата IceMaker .
- ▶ Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce .
- ▶ Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.\*
- ▶ Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- ▶ Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.


#### Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

### 8.10.3 Употреба на фиоката кога е деактивирана функцијата IceMaker

Ако ја деактивирате функцијата IceMaker, можете да ја користите целата фиока IceMaker како фиока за замрзнување.


- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на функцијата IceMaker )



Фиг. 140

- ▶ Поставете прехранбени производи во фиоката.  
Ако поставите прехранбени производи на левата страна од фиоката:
- ▶ Земете ја предвид функцијата IceMaker Фиг. 140 (1).

### 8.11 VarioSpace




Фиг. 141

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плоци од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

- ▶ Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плоци (погледни 10.1 Технички податоци) .

### 8.12 Држач за шишиња


#### 8.12.1 Употреба на држачот за шишиња



Фиг. 142

- ▶ Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- ▶ Шишињата не се навалуваат.

#### 8.12.2 Отстранување на држачот за шишиња



Фиг. 143


- ▶ Турнете го држачот за шишиња на десно до крај.
- ▶ Извадете го наназад.

### 8.13 Флексибilen разделник на фиоката за мраз\*

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибilen разделник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраните разделникот на фиоката за мраз.

# Одржување

## 8.13.1 Туркање на флексибилниот разделник на фиоката за мраз




Фиг. 144 Пример за разделникот на фиоката за мраз

- ▶ Турнете го разделникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

## 8.13.2 Отстранување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката за коцки мраз е отстранета.  
(погледни 8.6 Фиоки)




Фиг. 145

- ▶ Кренете го задниот дел на разделникот на фиоката за мраз. *Фиг. 145 (1)*
- ▶ Извадете го разделникот на фиоката за мраз нагоре. *Фиг. 145 (2)*

## 8.13.3 Поставување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката за коцки мраз е отстранета.  
(погледни 8.6 Фиоки)



Фиг. 146

- ▶ Поставете го предниот дел од разделникот на фиоката за мраз. *Фиг. 146 (1)*
- ▶ Спуштете го задниот дел од разделникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. *Фиг. 146 (2)*

# 9 Одржување

## 9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.  
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
- Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со куќниот отпад.

### Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).


## 9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 147

- ▶ Извлечете ја фиоката нанапред *Фиг. 147 (1)*.
- ▶ Отстранете го филтерот со активен јаглен *Фиг. 147 (2)*.

## 9.1.2 Поставување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 148

- ▶ Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата *Фиг. 148 (1)*.
- ▶ Филтерот со активен јаглен се фиксира.  
Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
  - ▶ вметнете ја фиоката *Фиг. 148 (2)*.
- ▶ Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.

## 9.2 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

### 9.2.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Фиока на долнот дел од уредот или на стаклената плоча	не може да се расклопи
Фиока на лизгачки шини	не може да се расклопи
Целосно извлекување*	не може да се расклопи*
Делумно извлекување на делот за ладење*	не може да се расклопи*

## 9.3 Одмрзнување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!\*

Повреди и оштетување.

- ▶ За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производувачот.
- ▶ Не користете електрични уреди за греенje или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- ▶ Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

### 9.3.1 Одмрзнување на делот за ладење

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Степената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

Водените капки или тенкиот слој мраз на задниот ѕид се создаваат поради работата на уредот и се сосема нормални. Не мора да се отстрануваат.

Поради енергетски оптималното управување со уредот, во меѓувреме може да се создаде слој од мраз.\*

Поради енергетски оптималното управување со уредот, во меѓувреме може да се создаде слој од мраз.\*

- ▶ Редовно чистете го отворот за празнење (погледни 9.4 Чистење на уредот).

### 9.3.2 Одмрзнување на делот за замрзнување со NoFrost\*

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.

Уредот не мора да се одмрзнува.


### 9.3.3 Рачно одмрзнување на делот за замрзнување\*

По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
  - Поставени се топли прехранбени производи.
- Еден ден пред одмрзнувањето:

- ▶ Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
- ▷ Замрзнатите производи содржат „Ладна резерва“.
- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- ▶ Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.
- ▶ Ставете тенџере со топла, незовриена вода на средната плоча.



- ▷ Одмрзнувањето се забрзува.
- ▶ Вратата на уредот оставете ја отворена за време на одмрзнувањето.
- ▶ Извадете ги одвоените парчиња мраз.
- ▶ Проверете дали тече стопена вода во мебелот.
- ▶ Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
- ▶ Исчистете го уредот (погледни 9.4 Чистење на уредот).

## 9.4 Чистење на уредот

### 9.4.1 Подготовка



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.
- или-
- ▶ Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode\*) \*

### 9.4.2 Чистење на внатрешниот простор

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-нейтрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.
- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

# Помош за корисници

## 9.4.3 Чистење на опремата

### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и рН-нейтрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

### Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- Полици на вратата
  - Полица
  - Делива полица\*
  - VarioSafe\*
  - Капак на EasyFresh-Safe
  - Фиока
- Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.\*
- Разделник во фиоката IceMaker\*

### Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини  
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

### Миење во машина за садови до 60 °C:

- Држач за шишиња
- Дел за држење на делива полица
- Резервоар за вода и капак за резервоарот на IceMaker\*
- Фиока за коцки мраз\*
- Лопатка за коцки мраз\*
- Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- Чистење на опремата.

## 9.4.4 Чистење на IceMaker\*

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
- Со резервоар за вода:  
Ако не го користите уредот повеќе од 48 часа.\*

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Резервоарот за вода е исчистен и полн. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода\*) \*
- Фиоката IceMaker е испразната.
- Фиоката IceMaker е вметната.
- IceMaker е активиран.

### При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
- Активирајте ја функцијата TubeClean.
- Процесот на миење се подготвува (макс. 60 мин.): Симболот пулсира.
- Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.
- Процесот на миење е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
- Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
- Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.
- Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата турка.

### Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

## 9.4.5 После чистењето

- Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- Приклучете и вклучете го уредот.
- Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).  
Ако температурата не е доволно ниска:
  - Поставете ги прехранбените производи.
  - Редовно чистете го уредот.

# 10 Помош за корисници

## 10.1 Технички податоци

Опсег на температура			
Ладење	2 °C до 9 °C		
Замрзнување	-26 °C до -15 °C		

Максимална количина за замрзнување/24 часа			
Дел замрзнување	за погледнете ја табличката со податоци, кај „способност за замрзнување .../24 часа“		

Максимална тежина за оптоварување на опремата			
Опрема	Ширина на уредот 550 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Фиока на стакlena плоча (погледни 8.6.1 Фиока на долнот дел од уредот или на стаклената плоча)	12 kg	15 kg	--

Максимални димензии на плочата за печење	
Ширина	466 mm
Длабочина	386 mm
Висина	50 mm

Производство на коцки мраз со IceMaker*	
Производство на коцки мраз/24 часа	При температура од -18 °C: 1,2 kg коцки мраз
Максимално производство на коцки мраз/24 часа	При активна функција MaxIce: 1,5 kg коцки мраз

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност <sup>1</sup>	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност F.	LED

<sup>1</sup> Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

## 10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење шумолење	Разладно се вбрзигува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Придушени звуци*	Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.*	нормален звук при работа*

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капаците активни. Пумпата од резервоарот за вода е активна.*	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветно вградување	Звук грешка за	Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук грешка за	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

## 10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

### 10.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
<b>Уредот не работи.</b>	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	► Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	► Уредот треба да биде исклучен. ► Защитата на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете периферен фрижидер ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
	→ Приклучокот на уредот не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот на уредот.
<b>Температурата не е доволно ниска.</b>	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	► Затворете ја вратата.

## Помош за корисници

Грешка	Причина	Отстранување
→ Доводот и одводот на воздух не се доволни. → Околната температура е превисока. → Уредот се отвора почесто или предолго. → Поставена е препоголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost. → Температурата е поставена погрешно. → Уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греене итн.). → Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот.	→ Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.	
	→ Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот)	
	→ Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)	
	→ Решение на проблемот: (погледни SuperFrost)	
	→ Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.	
	→ Преместете го уредот или изворот на топлина.	
	→ Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора.	
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	→ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	→ Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.

### 10.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
IceMaker не прави коцки мраз.*	→ IceMaker не е вклучен.	► Активирајте IceMaker.
	→ Фиоката на IceMakers не е затворена правилно.	► Затворете ја фиоката правилно.
	→ Резервоарот за вода не е вметнат правилно.	► Вметнете го резервоарот за вода.*
	→ Нема доволно вода во резервоарот.	► Наполнете го резервоарот за вода.*
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворена повеќе од 15 мин.	► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена повеќе од 15 мин.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

## 10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).

\* Во зависност од моделот и опремата

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Непрофесионална поправка!  
Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Каде уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.


**10.4.1 Обраќање до корисничката служба**

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)
- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)
- или-
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▷ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

**10.5 Табличка со податоци**

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.



Фиг. 149

- (1) Назнака на уредот      (3) Сериски бр.  
(2) Сервисен бр.

- ▶ Прочитайте ги информациите од табличката со податоци.

**11 Отстранување од употреба**

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на функцијата IceMaker) \*
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот на уредот: Извлечете и истовремено придвижете од лево кон десно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 9.4 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

**12 Фрлање****12.1 Подготовка на уредот за фрлање**

Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Уред со батерии: Извадете ги батериите. Процесот е описан во поглавјето **Одржување**.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

**12.2 Соодветно фрлање на уредот**

Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирање.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.


За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m<sup>2</sup>, дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот.
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Вградена комбинација за ладење и замрзнување

**Бр. на артикл-**

**индекс: 7088443-00**

Датум на издавање: 20240520

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland